



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, евроинтеграции и локален економски развој

УП бр.1310-31  
Бр на постапка:43595  
03.08.2022 година  
Велес

**ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СО НАМЕНА Е2.1 – ЗГРАДИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА, ЗА РАЗРАБОТКА НА ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ НА КП 16880/1, КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС (ОД ГУП ЗА ГРАД ВЕЛЕС)**

Општина Велес ја разгледа доставената документација со барањето за одобрување на Урбанистички проект за градежно земјиште, со намена Е2.1 – Згради за технички преглед на возила, за разработка на внатрешен сообраќај на КП 16880/1, КО Велес, Општина Велес (Од ГУП за Град Велес), изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, со техн.бр.0801-187/22 од Јуни 2022 година и согласно Законот за урбанистичко планирање (член 58, став 2 од Законот за урбанистичко планирање, Сл. Весник на РСМ број 32/2020) и Правилникот за урбанистичко планирање, (Сл.Весник на Р.С.М. број 225/2020 и 219/21), ја издава следната:

**ПОТВРДА**

Се издава Потврда за одобрување на Урбанистички проект за градежно земјиште, со намена Е2.1 – Згради за технички преглед на возила, за разработка на внатрешен сообраќај на КП 16880/1, КО Велес, Општина Велес (Од ГУП за Град Велес), изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, со техн.бр.0801-187/22 од Јуни 2022 година.

**Образложение**

Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, поднесе барање за одобрување на Урбанистички проект за градежно земјиште, со намена Е2.1 – Згради за технички преглед на возила, за разработка на внатрешен сообраќај на КП 16880/1, КО Велес, Општина Велес (Од ГУП за Град Велес), изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, со техн.бр.0801-187/22 од Јуни 2022 година, врз основа на Извод од план УП бр.13-1584/2 од 25.03.2022 година., , врз основа на Извод од план УП бр.13-1211/2 од 15.03.2022 година.

Во постапката е приложена следната документација:

1. на Урбанистички проект за градежно земјиште, со намена Е2.1 – Згради за технички преглед на возила, за разработка на внатрешен сообраќај на КП 16880/1, КО Велес, Општина Велес (Од ГУП за Град Велес), изработен од Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, со техн.бр.0801-187/22 од Јуни 2022 година;
2. Проектна програма од инвеститорот,
3. Извод од план со УП бр.13-1211/2 од 15.03.2022 година.



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, евроинтеграции и локален економски развој

---

4. Извештај од стручна ревизија на урбанистички проект, со тех.број 09-09/137 од Јуни 2022 година, изработен од Друштво за проектирање, производство, трговија и услуги ФОРМИ Јорго ДООЕЛ увоз-извоз со адреса на ул.Арсение Јовков бр.28, Битола;
5. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени со деловоден бр. 08-166/4 од 26.04.2022 година, изработен од “ГЕО БАЛКАН” ДООЕЛ Битола, Заверено од АКН со број 1110-25/2022 од 26.04.2022 година;
6. Електронски запис од АКН од 02.06.2022 година, дека го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект;
7. Полномодно од инвеститорот;
8. Позитивни мислења од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање:
  - АД МЕПСО со бр. 10-3273 од 06.06.2022 година.
  - Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со бр.15-1021/2 од 22.03.2022 година.
  - Македонски Телеком АД Скопје со бр.43670 од 08.06.2022 година.
  - Јавно претпријатие за државни патишта со бр.10-5500/2 од 06.06.2022 година
  - Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со бр.10-26/4-144 од 09.06.2022 година
  - Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-8964/2 од 16.06.2022 година
  - Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение Велес со бр.09-133/2 од 06.06.2022 година.
  - ЈКП Дервен Велес со бр.03-1408/1 од 01.07.2022 година.

Општина Велес по разгледување на доставеното барање и приложената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда за одобрување на урбанистички проект.

Градоначалник  
на Општина Велес  
Марко Колев

---